

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. (Interenergo, energetski izenering, d.o.o.) со регистрирано седиште на Тиволска цеста 48, 1000, Љубљана, Словенија, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 09.06.2021 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. (Interenergo, energetski izenering, d.o.o.) со регистрирано седиште на Тиволска цеста 48, 1000, Љубљана, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со регистрирано седиште на Нова Локација Блокотехна бр. 16, Гевгелија, Република Северна Македонија, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), на ден 18.05.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата), беше доставено известување за концентрација од страна на Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. (Interenergo, energetski inženiring, d.o.o.), со регистрирано седиште на Тиволска цеста 48, 1000, Љубљана, Словенија, која се однесува на стекнување на самостојна контрола од страна на Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. над Друштво за производство на електрична енергија, ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со регистрирано седиште на Нова Локација Блокотехна бр. 16, Гевгелија, Република Северна Македонија по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

**Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:**

- Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. е меѓународна енергетска компанија со седиште во Љубљана, Република Словенија која се бави со следните активности:

-трговија си електрична енергија-краткорочно и долгорочно тргување со електрична енергија на пазарите за продажба на големо во 17 држави и на повеќе од 12 различни берзи;

-производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- (ОИЕ)-портфолиото на ОИЕ на Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. се состои од ветерни паркови, фотонапонски електроцентрали и хидро централи лоцирани соодветно во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Косово и

-енергетски услуги-преку примена на модел на енергетско договарање, Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о обезбедува технички надоградувања на згради и индустриски објекти и им помага на нивните сопственици да постигнат енергетски и финансиски заштеди.

Од 2009 година Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. е дел од Австриската Келаг Група која е еден од водечките обезбедувачи на енергетски услуги во Австрија. Зависните друштва во рамки на Келаг Групата се активно вклучени во областите на електрична енергија, централно греење и природен гас.

-Келаг Групата е присутна во Република Северна Македонија преку Друштво за енергетски инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со регистрирано седиште на ул.Максим Горки бр.10-1/1, Центар, Скопје и регистрирана дејност-трговија со електрична енергија.

- Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Гевгелија е друштво со посебна намена основано за развој на 30 MW ветерен парк во близина на Богданци, Република Северна Македонија, кое има привремен статус на повластен производител на електрична енергија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата* вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Проф. Д-р Владимир Наумовски**